

Службен весник

на Република Македонија

Број 157

19 август 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3552. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Падалиште со реф.бр.14 и придружни објекти КО Падалиште Општина Гостивар...	2	3559. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	4
3553. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2016 година.....	2	3560. Решение за изменување и дополнување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	5
3554. Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија..	2	3561. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	5
3555. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за дополнување на Статутот на ЈУ Завод за социјални дејности Скопје.....	3	3562. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6
3556. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пример на недвижности.....	3	3563. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита.....	7
3557. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	3	3564. Решение од Комора на извршители на Република Македонија.....	7
3558. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	4	Огласен дел	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3552.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 17.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ПАДАЛИШТЕ СО РЕФ.БР.14 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ПАДАЛИШТЕ ОПШТИНА ГОСТИВАР****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за мала хидроелектрична централа Падалиште со реф.бр.14 и придружни објекти КО Падалиште, општина Гостивар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 632м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарски парцели бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
5803-дел	Падалиште	Муцаџет	наменар	0
5803-дел	Падалиште	Муцаџет	дип-други природни вегетациони земјиште	0
Вкупна површина на земјиштето во линиска форма:				5704м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5730/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3553.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), и член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.8.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во Програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16, во делот Ш.ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА, во точка 1 во ставот 1 во воведната реченица износот „41.744.000“ се заменува со износот „38.556.000“, а износот „37.194.000“ се заменува со износот „34.006.000“.

Во алинејата 1 износот „10.224.000“ се заменува со износот „10.679.000“, а износот „5.674.000“ се заменува со износот „6.129.000“.

Во алинејата 2 износот „31.520.000“ се заменува со износот „27.877.000“.

Во ставот 3 во точката а) износот „17.520.000“ се заменува со износот „11.520.000“ и сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во точката б) износот „14.000.000“ се заменува со износот „9.000.000“, а точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова потточка в) која гласи:

„в) капитални дотации до единицата на локалната самоуправа 7.357.000 денари.“

Во ставот 4 во алинејата 1 износот „1.263.785.000“ се заменува со износот „1.262.285.000“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6429/1
17 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3554.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија бр.08-1299/1 од 15.8.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2016), направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во воведот на Одлуката, наместо бројот: „2016“, треба да стои датата: „15.08.2016 година“.

Бр. 08-1299/2
19 август 2016 година
Скопје

Од Канцеларијата на
претседателот на Владата
на Република Македонија

3558.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“ со инсталирана моќност од 252 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, КП бр.13764 и КП. бр.13765, КО Берово, Општина Берово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-196;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.13764 и КП бр.13765, КО Берово, Општина Берово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 252 kW (една генераторска единица со моќност од 252 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 869.230 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важе на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“, УП1 бр.08-72/15 од 8.7.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блоксем (MWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блоксем (€€/MWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-55/16

16 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3559.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. „Васил Ѓоргов“ бр.28-3/4, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр. 321“ со инсталирана моќност од 172 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, КП бр. 10673, КО Берово, Општина Берово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-195;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.10673, КО Берово, Општина Берово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 172 kW (една генераторска единица со моќност од 172 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 688.970 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“, УП1 бр.08-71/15 од 8.7.2015 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-57/16
16 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3560.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 17 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица на ден 17.8.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-22/15 од 11.03.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.40/15, бројот: „200“ се менува и гласи: „332“.

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „200 kW (една генераторска единица со моќност од 200 kW)“ се менуваат и гласат: „332 kW (една генераторска единица со моќност од 200 kW и една генераторска единица со моќност од 132 kW)“.

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „1.500.000“ се менува и гласи: „2.200.000“.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-22/15
17 август 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3561.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.8.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“ со инсталирана моќност од 252 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, КП. бр.13764 и КП. бр.13765, КО Берово, Општина Берово.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-196;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.322“;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.13764 и КП бр.13765, КО Берово, Општина Берово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 252 kW (една генераторска единица со моќност од 252 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 869.230 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 23.8.2036 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-54/16

16 август 2016 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

3562.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.8.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“ со инсталирана моќност од 172 kW и со локација на водотекот на река Клепалска, КП бр.10673, КО Берово, Општина Берово.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28-3/4, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-195;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕЦ КЛЕПАЛСКА со реф. бр.321“;

- податоци за локација на електроцентралата: на водотекот на река Клепалска, КП бр.10673, КО Берово, Општина Берово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 172 kW (една генераторска единица со моќност од 172 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 688.970 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 23.8.2036 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-56/16

16 август 2016 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

3563.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 август 2016 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СО ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2014 48/2015, 191/2015 и 41/2016), во членот 5 се додава нов став 3, кој гласи:

„Минималната квота на здравствена установа - аптека за организациона единица е во висина од 50.000 денари.“

Член 2

Во член 6 став 7, по зборовите „став 2“, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:

„или рамномерна прераспределба на квотите врз основа на расположливите финансиски средства.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-12568/1
18 август 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3564.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/2011), Комората на извршители на Република Македонија на ден 12.8.2016 година, го донесе следново

Р Е Ш Е Н И Е

Се определува денот 9.9.2016 година за датум на почеток со работа на извршител Моника Муча, именуван за подрачјето на Основен суд Скопје I Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје.

Решението влегува во сила на ден 9.9.2016 година.

Образложение

На ден 9.6.2016 година лицето Моника Муча е именувано за подрачјето на Основен суд Скопје I Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, со Решение на Министерот за правда бр. 09-2555/1.

На ден 11.8.2016 година Моника Муча достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.

Согласно наведеното, Комората на извршители на Република Македонија, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 03-593/3
12 август 2016 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Петрески, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016157